



ул. Македонија 12/3  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: + 389 2 3211 262  
Факс: +389 2 3126 311  
e-mail: [dzr@dzr.gov.mk](mailto:dzr@dzr.gov.mk)  
[www.dzr.gov.mk](http://www.dzr.gov.mk)

Број: 08 – 146/7

Дата: 25.10.2010

ДО  
ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

**Резиме**

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на сметката на основниот буџет на Институтот за акредитација на Република Македонија (во понатамошниот текст - Институт) за 2009 година.

Не е вршена ревизија за годините кои претходат на годината која е предмет на ревизијата.

Изразено е мислење без резерва во однос на вистинито и објективно прикажување на финансиската состојба во финансиските извештаи.

Изразено е мислење без резерва во однос на усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатствата и воспоставените политики.

**1. Вовед**

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 4, 5 и 6 заедно со ревизија на усогласеност на сметката на основниот буџет на Институтот кои се состојат од Билансот на приходи и расходи и Билансот на состојба за 2009 година и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи.

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена согласно член 22 став 1 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за државна ревизија.

1.3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај за финансиските извештаи на Институтот за годините кои претходат на годината која е предмет на ревизијата.

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

\_\_\_\_\_

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај, се одговорност на раководството на субјектот застапувано од:

› Д-р Трпе Ристоски, директор на Институтот

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, упатствата и воспоставените политики.

Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од точка 1.1., врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатствата и воспоставените политики.

Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски доказ за тоа дали приходите и расходите на Институтот се користени за планираните намени утврдени од страна на законодавецот.

Таквите постапки вклучуваат и проценка на ризикот од неусогласеност.

## 2. Цел и делокруг на ревизијата

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измами или грешки и да изрази мислење за тоа дали финансиските извештаи се изготвени во сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување.

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските извештаи се во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатствата и воспоставените политики.

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско известување во Република Македонија.

2.3. Ревизијата е извршена во согласност со стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции

---

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

2

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

(ИНТОСАИ) кои се пропишани за примена во Република Македонија. Овие стандарди налагаат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за добивање на достатни соодветни ревизорски докази како поткрепа на износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Изборот на постапки зависи од ревизорската процена, вклучително и процена на ризиците за материјални погрешни прикажувања во финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измами или грешки.

При процена на ризиците, ревизорот ги разгледува интерните контроли како релевантни за подготовка и објективно презентирање на финансиските извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефикасноста на интерните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува проценка на соодветноста на користените сметководствени политики и сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1.4. на овој извештај, како и општа оценка за севкупното презентирање на финансиските извешти. Веруваме дека обезбедените докази ни обезбедуваат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизијата од точка 1.1 погоре е планирана и извршена во периодот од 06/09/2010 до 17/09/2010 година од тим на Државниот завод за ревизија.

#### **4. Ревизорско мислење:**

Според наше мислење, финансиските извештаи ја претставуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Институтот, на ден 31 декември 2009 година и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката законска регулатива.

Според наше мислење, финансиските трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатствата и воспоставените политики.

Скопје, 20/10/2010 година

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

*Овластен државен ревизор*

3

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

Институт за акредитација на Р.М.  
Сметка на основен буџет (603)  
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2009 ГОДИНА

Опис	во 000 денари	
	2009	2008
<b>Приходи</b>		
Трансфери и донации	8,213	8,627
<b>Вкупно приходи</b>	<b>8,213</b>	<b>8,627</b>
<b>Расходи</b>		
<b>Тековни расходи</b>		
Плати, наемнини и надоместоци	5,569	3,875
Стоки и услуги	2,644	3,966
<b>Вкупно тековни расходи</b>	<b>8,213</b>	<b>7,841</b>
<b>Капитални расходи</b>		
Капитални расходи	0	786
<b>Вкупно капитални расходи</b>	<b>0</b>	<b>786</b>
<b>Вкупно расходи</b>	<b>8,213</b>	<b>8,627</b>

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

4

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

Институт за акредитација на Р.М.  
Сметка на основен буџет (603)  
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ

Опис	во 000 денари	
	2009	2008
<b>Актива</b>		
Тековни средства		
Активни временски разграничувања	734	541
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>734</b>	<b>541</b>
<b>Постојани средства</b>		
Нематеријални средства	169	0
Материјални средства	781	1,036
<b>Вкупно постојани средства</b>	<b>950</b>	<b>1,036</b>
<b>Вкупна актива</b>	<b>1,684</b>	<b>1,577</b>
<b>Пасива</b>		
Тековни обврски		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	273	77
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	461	464
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<b>734</b>	<b>541</b>
<b>Извори на средства</b>		
Извори на капитални средства	950	1,036
<b>Вкупно извори на деловни средства</b>	<b>950</b>	<b>1,036</b>
<b>Вкупна пасива</b>	<b>1,684</b>	<b>1,577</b>

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

5

ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603)  
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

---

Институт за акредитација на Р.М.  
Сметка на основен буџет (603)

ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА

во 000 ден

---

О П И С	Државен јавен капитал	Вкупно
Состојба 01.01.2009 година	1,036	1,036
Зголемување по основ на:	365	365
Бесплатно добиена опрема од проект	336	336
Ревалоризација	29	29
Намалување по основ на:	451	451
Амортизација на постојани средства	286	286
Отпис на опрема со попис	8	8
Прекнижувања	157	157
Состојба 31.12.2009 година	950	950

---

---

Ревизорски тим:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Овластен државен ревизор

6